



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

Sluzbeni Vestnik na
Makedonija

21001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 10 јули 1987

БЕЛГРАД

БРОЈ 45

ГОД. XLIII

Цена на овој број е 448 динари. – Аконтација на претплатата за 1987 година изнесува 9.600 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

621.

Врз основа на член 45 став 3 од Законот за амортизацијата на општествените средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И МЕРИЛИТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ПРЕСМЕТАНАТА АМОРТИЗАЦИЈА ЗА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ И СТАНОВИТЕ КОИ ПРЕТСТАВУВААТ СРЕДСТВА СО КОИ РАСПОЛАГА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ГОЛЕМИ ПОПРАВКИ НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ, ОДНОСНО СТАНОВИТЕ ВО 1987 ГОДИНА

1. Средствата на пресметаната амортизација за станбените згради и становите кои претставуваат средства со кои располага федерацијата во 1987 година во височина од 50% ќе се користат за големи поправки на тие станбени згради, односно станови.

2. Големи поправки на станбените згради односно на становите, во смисла на оваа одлука, се градежно-занаетчиски работи и други работи на инвестиционо одржување и тоа:

а) поправка и реконструкција на покриви;
б) генерални поправки на фасади;
в) подобрување на термичката изолација;
г) крупни интервенции на конструктивните елементи (санација на темелите, замена на меѓукатните конструкции, изработка на потпорни ѕидови за санација на лизгалишта и сл.);
д) генерална поправка на инсталациите (водовод, канализација, централно греење, електрични инсталации и лифтови).

3. Пресметаните и издвоените средства од точка 1 на оваа одлука ќе се користат согласно со програмата за инвестиционо одржување на станбените згради и становите во 1987 година, што ја донесува Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 214
11 јули 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

622.

Врз основа на член 4 став 1 точка од 4 Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 54/86), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБА НА ПЧЕНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА И ЗА ИСХРАНА НА ДОБИТОК

1. На организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на добиточна храна односно со од-

гледување на добиток им се забранува да употребуваат пченица и пченино брашно за производство на добиточна храна односно за исхрана на добиток.

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на земјоделството, може да одобри пченицата да се користи за исхрана на риби во рибњациите, како и пченицата што не е подобна за човечка исхрана поради тоа што значително отстапува од пропишаниот квалитет да се користи за производство на добиточна храна.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 224
9 јули 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

623.

Врз основа на член 4 став 1 точка 5 од Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 54/86), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ТРИЦИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЧЕНИЦА

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка на пченица се должни на индивидуалните производители на пченица, на нивно барање, непосредно или преку организациите на здружен труд од кои е купена пченицата, да им продаваат трици во количина од најмалку 10% од пченицата од родот во 1987 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 225
9 јули 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

624.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Одлуката за давање согласност на цените на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/86),

чија важност е продолжена со Одлуката за продолжување на важењето на прописите за мерките на непосредна контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/87), во точка 1 во гранката 0117 – Производство на електрични машини и апарати, по групата 01172 – Производство на електронски и телекомуникациони уреди се додава групата 01173 и подгрупата 011730 – Производство на кабли и спроводници: сите производи.

Во гранката 0119 – Преработка на хемиски производи, во групата 01194 – Преработка на пластични маси подгрупата 011949 – Друга преработка на пластични маси: брзгани, дувани, топлообликувани, пресувани и други технички производи, од пластични маси, поливинилхлоридни подови, хомогени и хетерогени, винил-азбестни подови (ПВЦ плочи), подови од други пластични маси, монофилamenti, мрежи екструдирани, блокови и плочи од експандирачки пластични маси и покривни брановити плочи од пластични маси се брише.

Гранката 0126 – Производство на готови текстилни производи се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 226
9 јули 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

625.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКА НА ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ ЗА ПРОМЕНА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Одлуката за обврска на претходно известување на Сојузниот завод за цени за промена на цените на определени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/86), чија важност е продолжена со Одлуката за продолжување на важењето на прописите за мерките на непосредна контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/87), во точка 1 во гранката 0113 – Металопрееработувачка дејност, во групата 01131 – Производство на метален репродукционен материјал, подгрупата 011311 – Производство на леани, ковани и пресувани производи: сите производи, се брише.

Во гранката 0117 – Производство на електрични машини и апарати, групата 01173 и подгрупата 011730 – Производство на кабли и спроводници: сите производи, се бришат.

Областа 06 – Сообраќај и врски се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 227
9 јули 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

626.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД СЕ ДОЛЖНИ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ И НА КУПУВАЧИТЕ ДА ИМ ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ

1. Во Одлуката за определување на производите за кои организациите на здружен труд се должни на Сојузниот завод за цени и на купувачите да им доставуваат известувања за цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/86), чија важност е продолжена со Одлуката за продолжување на важењето на прописите за мерките за непосредна контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/87), во гранката 0113 – Металопрееработувачка дејност, во Групата 01131 – Производство на метален репродукционен материјал, пред подгрупата 011313 – Производство на алат: пневматски алат, се додава подгрупата 011311 – Производство на леани, ковани и пресувани производи: сите производи;

По гранката 0118 – Производство на базни хемиски производи се додава Гранката 0119 – Преработка на хемиски производи, групата 01194 – Преработка на пластични маси, подгрупата 011949 – Друга преработка на пластични маси: брзгани, дувани, топлообликувани, пресувани и други технички производи од пластични маси, поливинилхлоридни подови, хомогени и хетерогени, винил-азбестни подови (ПВЦ плочи), подови од други пластични маси, монофилamenti, мрежи екструдирани, блокови и плочи од експандирачки и пластични маси и покривни брановити плочи од пластични маси.

По гранката 0125 – Производство на текстилни предмети и ткаенини се додава гранката 0126 – Производство на готови текстилни производи, групата 01261 – Производство на трикотажни предмети, подгрупата 012612 – Производство на трикотажна рубелина: детска рубелина, подгрупата 12613 – Производство на трикотажна облека: детска трикотажна облека, подгрупата 012614 – Производство на чорапи: детски чорапи; групата 01262 – Производство на текстилна конфекција, подгрупата 012621 – Производство на рубелина (освен трикотажна) детска рубелина и подгрупата 012622 – Производство на облека: детска облека.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 228
9 јули 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

627.

Врз основа на член 7 и член 58 став 6 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА И ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ СПРЕМА БАНКИТЕ, ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА И СПРЕМА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Со оваа одлука се пропишува начинот на вршење контрола на спроведувањето на прописите донесени зара-

ди спроведување на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика и на прописите со кои се уредени девизното работење и кредитните односи со странство, прометот на стоки и услуги со странство и вршењето стопански дејности во странство (во натамошниот текст: прописи) од страна на банките, Југословенската банка за меѓународна економска соработка и другите финансиски организации (во натамошниот текст: банка), како и редоследот на преземање мерки спрема банките што не ги спроведуваат тие прописи.

2. Контрола на банката, во смисла на оваа одлука, врши народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина, надлежна спрема седиштето на банката, а контрола на банките на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија врши Народната банка на Југославија.

Контрола на деловна единица и на деловен организационен дел на банката врши народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина надлежна спрема седиштето на деловната единица и деловниот организационен дел на банката, по барање на народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина надлежна спрема седиштето на банката.

Контрола на спроведувањето на прописите од страна на банката што користи средства од примарната емисија кај народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина која, во смисла на став 1 од оваа точка, не е надлежна да врши контрола врши народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина надлежна спрема седиштето на таа банка, по барање на народната банка кај која банката користи средства од примарната емисија.

Во контролата од став 2 на оваа точка може да учествува и народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина надлежна спрема седиштето на банката, а во контролата од став 3 на оваа точка може да учествува и народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина што на банката ѝ одобрила користење на средства од примарната емисија.

3. Контрола, во смисла на оваа одлука, народната банка врши:

1) со преглед на извештаите и другата документација што ќе ги добие од банката, како и со преглед на другата документација со која располага народната банка, а која се однесува на работењето на банката;

2) со непосреден преглед на деловните книги, на книговодствената и другата документација во банката, врз основа на овластувањето во кое е определен и предметот на контролата.

При вршењето контрола од став 1 на оваа точка народната банка може да прегледува:

1) соодветна документација кај организацијата на здружен труд и кај друг учесник во девизното работење и кредитните односи со странство;

2) деловните книги и друга документација на крајните корисници на средствата добиени по основ на чл. 19, 20, 20а, 21 и 32 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини.

4. Народната банка е должна да обезбеди континуирано да се врши контрола од точка 3 став 1 одредба под 1) на оваа одлука.

Ако со контролата од став 1 на оваа точка се утврди дека банката не се придржувала кон прописите, народната банка е должна веднаш, а најдоцна во рок од три работни дена од денот на приемот на извештајот и другата документација, да состави записник и да ѝ го достави на банката.

Банката може да стави забелешки на наодот во записникот за извршената контрола во рок од три работни дена од денот на доставувањето на записникот.

5. Контрола на спроведувањето на прописите што се врши со непосреден преглед на деловните книги, на книговодствената и другата документација во банката, народната банка врши според утврдената програма, како и по укажана потреба.

Народната банка е должна веднаш, а најдоцна во рок од седум работни дена од денот на окончувањето на контролата од став 1 на оваа точка, да состави записник за наодите од контролата и да ѝ го достави на контролираната банка.

На наодот во записникот за извршената контрола банката може да стави забелешки во рок од пет работни дена од денот на доставувањето на записникот.

При вршењето контрола од став 1 на оваа точка народната банка е должна да изврши и контрола на точноста на извештаите и на другата документација што банката ѝ ја доставила на народната банка.

6. Ако при вршењето контрола е извршен и преглед на документацијата кај корисникот на општествени средства од точка 3 став 2 на оваа одлука, во записникот за извршената контрола се внесуваат и наодите утврдени со тој преглед.

7. Ако банката основано не ги оспорила наодите во записникот од кои произлегува дека не се придржувала кон прописите, народната банка е должна во рок од три работни дена од денот на доставувањето на забелешките односно од истекот на рокот за нивно доставување, да донесе решение со кое на банката ќе ѝ определи рок за усогласување на работењето со прописите и ќе ѝ изрече мерка запирање на натамошно кредитирање и купување хартии од вредност кај народните банки. Таа мерка се применува до усогласувањето на работењето на банката со прописите, а најмалку 15 дена од денот на доставувањето на решението, ако со друг пропис не е определено поинаку.

Ако банката пред донесувањето решение од став 1 на оваа точка ги отстранила неправилностите констатираны во записникот и за тоа ѝ доставила докази на народната банка, изречената мерка се применува 15 дена од денот на доставувањето на решението.

Од денот на изработката на записникот односно констатирањето на неправилностите врз основа на извештаите и другата документација што народната банка ги добила од банката, до доставувањето на решението од став 1 на оваа точка, народната банка е должна да донесе решение за одбивање на барањето на банката за купување на преносливи хартии од вредност и за одобрување кредити во смисла на член 33 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини.

Ако банката не користи средства од примарната емисија кај народните банки, народната банка, покрај мерката запирање на натамошно кредитирање и купување на хартии од вредност, спрема таа банка презема и мерка ограничување на обемот на пласманите која се применува во рокот пропишан во став 1 односно во став 2 од оваа точка.

Ако банката основано ги оспорила наодите во записникот дека не се придржувала кон прописите, народната банка нема да преземе мерки спрема таа банка, туку ќе изработи службена белешка за запирање на постапката на контрола, во која ќе ги наведе причините за запирање на таа постапка.

8. Ако банката во рокот определен за усогласување на работењето со прописите во кој спрема неа е применувана мерката од точка 7 на оваа одлука, не го усогласи работењето со прописите и за тоа не ѝ достави докази на народната банка, народната банка е должна во рок од три работни дена од денот на истекот на тој рок да донесе ново решение со кое примената на мерката запирање на натамошно кредитирање и купување хартии од вредност кај народните банки односно мерката запирање на натамошно кредитирање и купување хартии од вредност кај народните банки и мерката ограничување на обемот на пласманите се продолжува и се изречува мерката ограничување на обемот на пласманите и ограничување на задолжувањето во странство односно мерката ограничување на задолжувањето во странство.

Мерките од став 1 на оваа точка се применуваат 30 дена од денот на доставувањето на решението, а ако во тој рок банката не ги отстрани неуредностите, до нивното отстранување.

9. Под мерката ограничување на обемот на пласманите се подразбира дека банката не може да ги зголеми пласманите над состојбата на денот на донесувањето на решението, а ако е таа состојба над дозволеният пораст,

со решението ќе ѝ се ограничи пласманот на состојбата на дозволеният пораст.

10. Кога народната банка ќе утврди дека банката спрема која се преземани мерки од точка 7 односно точ. 7 и 8 на оваа одлука го усогласила своето работење со прописите односно дека изминал рокот во кој спрема банката се преземани мерки, должна е да донесе решение со кое се запира примената на преземените мерки.

11. Решението од точ. 7, 8 и 10 на оваа одлука е конечно во управна постапка.

12. Ако банката ни по истекот на рокот од 60 дена од денот на доставувањето на решението од точка 8 на оваа одлука не го усогласи своето работење со прописите, народната банка е должна, согласно со став 4 на член 58 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини (во натамошниот текст: Законот) во натамошен рок од два работни дена да бара од собранието на банката, во рамките на својата надлежност, да преземе мерки работењето на банката да се усогласи со прописите. Истовремено, народната банка за ова свое барање ќе го извести собранието на општествено-политичката заедница кое врши надзор над законитоста на работата на банката.

13. Ако во рок од 30 дена од денот на поднесувањето барање од точка 12 на оваа одлука не се обезбеди законитото работење на банката, народната банка е должна да пристапи кон наплата на сите свои побарувања. Освен тоа, народната банка на републиката ќе ѝ го одземе на таа банка овластувањето за вршење девизно-валутни работи во земјата, а Народната банка на Југославија – овластувањето за вршење работи на платен промет и кредитни работи со странство односно овластувањето за вршење на работи на платен промет со странство.

Во решението што народната банка го донесува во согласност со одредбите од став 1 на оваа точка ќе се наведе дека банката е должна во рок од 30 дена од денот на доставувањето на решението да ги намира сите долгувања спрема сите народни банки, без оглед на тоа по кој основ настанале, дека ѝ се одземаат овластувањата во смисла на став 1 од оваа точка и дека банката е должна да ги ликвидира своите работи по основ на тие овластувања, како и да ги укине своите сметки во странство.

14. Народната банка на Југославија врши контрола на спроведувањето на прописите со кои се уредени девизното работење и кредитните односи со странство, прометот на стоки и услуги со странство и вршењето стопански дејности во странство и преку контролорот на Народната банка на Југославија во овластените банки.

Кога ќе утврди дека овластената банка не ги спроведува прописите од став 1 на оваа точка, контролорот на Народната банка на Југославија е должен во рок од три работни дена да состави записник со кој ја констатира фактичката состојба и кој веднаш ѝ го доставува на Народната банка на Југославија на натамошна постапка, како и на овластената банка.

Овластената банка може да стави забелешки на наодот во записникот за извршената контрола во рок од пет работни дена од денот на доставувањето на записникот. Забелешките се доставуваат истовремено до контролорот на Народната банка на Југославија и до Народната банка на Југославија.

Кога се применуваат одредбите од чл. 24 и 110 на Законот за девизното работење контролорот на Народната банка на Југославија ги заверува наложите за плаќање во странство и на овластената банка која не постапува во согласност со одредбите од чл. 24 и 110 на Законот за девизното работење, како и со прописите со кои се уредува работата на девизниот пазар и редоследот на плаќањето спрема странство, ѝ ги запира текуштите плаќања спрема странство, освен плаќањата на обврските по странски кредити и на конвенциските обврски.

Контролорот на Народната банка на Југославија по барање на овластената банка, издава писмено образложение на одлуката за причините за запирање на плаќањата на која овластената банка има право на приговор до гувернерот на Народната банка на Југославија.

Приговорот не го одлага извршувањето на одлуката на контролорот на Народната банка на Југославија.

15. Ако со контролата се утврди дека во работењето на банката или на организацијата на здружен труд посто-

јат елементи на дејствија или дела што се казниви според законот, Народната банка на Југославија, народните банки на републиките односно народните банки на автономните покраини ќе поднесат пријава до надлежниот орган, согласно со став 8 на член 58 од Законот.

16. Контрола на примената на прописите, во смисла на точка 3 од оваа одлука, првенствено се должи да вршат народните банки на републиките односно народните банки на автономните покраини, кои се должни континуирано да вршат контрола и да преземаат мерки спрема банките.

Ако народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина не извршила контрола од точка 3 на оваа одлука или не презела мерки спрема банката, Народната банка на Југославија е должна да ја изврши таа контрола и да ги преземе тие мерки, согласно со став 2 на член 61 од Законот.

17. Записникот за извршената контрола, забелешките на банката на записникот, решението со кое народната банка го одбива барањето на банката за користење средства од примарната емисија, решението за преземена мерка спрема банката, решението за запирање на преземената мерка, службената белешка за запирање на постапката на контрола, како и пријавите до надлежните органи за дела што се казниви според законот и известувањата за исходот на овие пријави, народните банки на републиките односно народните банки на автономните покраини се должни да ѝ ги доставуваат на Народната банка на Југославија, истовремено со доставувањето до банката односно до надлежните органи.

18. Народната банка на Југославија е должна врз основа на примените документи за контрола, во смисла на точка 17 од оваа одлука и контролите што сама ги извршила, тримесечно да го известува Советот на гувернерите за утврдените неправилности во работењето на банките и за мерките што народните банки ги презеле во смисла на оваа одлука.

19. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на вршење контрола и за обезбедување на еднаква постапка во примената на мерките спрема банките и другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/85).

20. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 62
29 април 1987 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с.р.

628.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 64а, во врска со член 66 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/86, 22/87 и 43/87) и на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/87), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1987 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр.

14/87, 18/87, 24/87, 37/87 и 42/87), во точка 6 став 1 процентот: „54%“ се заменува со процентот: „40%“.

2. Во точка 7 став 2 процентот: „54%“ се заменува со процентот: „40%“.

3. Во точка 14 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Кредитите од став 1 на оваа точка може да ги користи и Народната банка на Југославија – Воен сервис ако претходно ѝ дала кредит на организација на здружен труд што произведува вооружување и воена опрема и воени установи кога тоа кредитирање се однесува на извршување на меѓународните обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

4. Во точка 15 став 1 процентот: „40%“ се заменува со процентот: „55%“.

5. Во точка 16 по став 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Кредитите од став 1 на оваа точка може да ги користи и Народната банка на Југославија – Воен сервис, ако претходно ѝ дала кредит на организација на здружен труд за производство и подготовка на извоз на вооружување и воена опрема.“

Досегашниот став 6 станува став 7.

6. По точка 16 се додава нова точка 16а, која гласи: „16а. За користење на кредитот по одредбите од став 3 на точка 14 и став 6 на точка 16 од оваа одлука, Народната банка на Југославија – Воен сервис е должен да обезбеди, покрај наведената документација во став 2 на точка 14 и став 2 односно став 3 на точка 16, доказ дека Сојузниот извршен совет, во согласност со член 50 став 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, оценил дека кредитираната работа се однесува на извршувањето на меѓународните обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

7. Во точка 27 став 1 по зборовите: „за залихи на пченица“ се додаваат зборовите: „во височина до 60% за залихи“.

8. Во точка 31 став 1 по зборовите: „за резерви на меркантилна пченица“ се додаваат зборовите: „во височина до 60%“.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 87
2 јули 1987 година
Белград

Го заменува претседателот на Советот на гувернерите заменик – гувернер на Народната банка на Југославија,
д-р Слободан Станоевиќ, с. р.

629.

Врз основа на член 64а од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со точка 7 од Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/87), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ПОРАСТОТ НА КРЕДИТИТЕ И ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ НАД ОПРЕДЕЛЕНОТО НИВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 АПРИЛ ДО 30 ЈУНИ 1987 ГОДИНА

1. Основните и здружените банки (во натамошниот текст: банките) се должни да ја пресметуваат и издвојуваат задолжителната резерва кај Народната банка на Југославија, и тоа:

1) по стапка од 25% на износот на оствареното пречекорување на дозволената состојба на динарските пласмани во смисла на точка 2 од Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на динарските пласма-

ни на банките во периодот од 1 април до 30 јуни 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/87, 37/87 и 42/87 – во натамошниот текст: Одлуката);

2) по стапка од 10% на износот на порастот на динарските пласмани од точка 4 на Одлуката, освен пласманот од точка 4 под 3) на Одлуката, остварен во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1987 година на 29%, во однос на состојбата на тие пласмани на 31 декември 1986 година.

2. Задолжителната резерва, во смисла на оваа одлука, банките ќе ја пресметаат и издвојат на 17 јули 1987 година, според книговодствената состојба на тие пласмани на 30 јуни 1987 година.

3. Во поглед на другите услови, начинот на пресметувањето и издвојувањето на задолжителната резерва, стапките на надоместот на ненавремена и помалку издвоена задолжителна резерва, пресметувањето и плаќањето на тој надомест, како и начинот на извршувањето на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, сообразно се применуваат одредбите на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/81, 6/83, 30/83, 45/83, 3/84, 25/84, 42/84, 44/84, 52/84, 40/85, 52/86, 68/86, 6/87, 21/87, 22/87, 32/87 и 42/87).

Во поглед на користењето на задолжителната резерва сообразно се применуваат одредбите на Одлуката за начинот и условите на користење на задолжителната резерва на банките за одржување на нивната дневна ликвидност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/85) и на Одлуката за надоместот за користење на задолжителната резерва за одржување на дневната ликвидност на банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/86, 72/86, 23/87 и 42/87).

4. Упатство за примена на оваа одлука, по потреба, дава Народната банка на Југославија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 85
2 јули 1987 година
Белград

Го заменува претседателот на Советот на гувернерите заменик – гувернер на Народната банка на Југославија,
д-р Слободан Станоевиќ, с. р.

630.

Врз основа на чл. 24 и 64а од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со точ. 1 до 4 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86, 22/87 и 42/87), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ДО 31 ЈУЛИ 1987 ГОДИНА

1. Основните и здружените банки (во натамошниот текст: банките) и другите финансиски организации се должни со својата деловна политика да обезбедат порастот на нивните динарски пласмани во периодот од 1 до 31 јули 1987 година, заедно со остварениот пораст на тие пласмани од 1 јануари до 30 јуни 1987 година, да се остварува во рамките утврдени со оваа одлука.

Порастот на динарските пласмани, во смисла на оваа одлука, се смета во однос на нивната книговодствена состојба на 31 декември 1986 година, а според образецот КНЈ – БИФО, ако со оваа одлука не е пропишано поинаку.

Под друга финансиска организација, во смисла на оваа одлука, се подразбира Поштенската штедилница.

2. Под динарски пласмани на банките во смисла на оваа одлука се подразбираат динарските пласмани што банките им ги даваат на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица, на интерни банки, на граѓански правни лица и на граѓани.

Под динарски пласмани на банките во смисла на оваа одлука се подразбираат и пласманите на Југословенскиот пазар на пари и хартии од вредност во меници на организациите на здружен труд што банките со индосирање му ги пренеле на тој пазар.

Заради вклучување на пласманите од став 2 на оваа точка во пропишаните рамки на порастот на динарските пласмани на банките, банките во извештаите за состојбата и порастот на динарските пласмани ќе ја коригираат основницата од точка 1 став 2 на оваа одлука, така што на таа основница ќе и ја додадат состојбата на пласманите на 31 декември 1986 година во меници што со индосирање му го пренеле на Југословенскиот пазар на пари и хартии од вредност.

Во пораст на динарските пласмани на банките во смисла на оваа одлука не се подразбира ефектите што настануваат по основ на припишување на ревалоризационата камата на главницата во смисла на Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/86 и 72/86).

Под пласмани во смисла на оваа одлука не се подразбираат кредитите што им се дадени на банките, на Југословенската банка за меѓународна економска соработка, на Југословенскиот пазар на пари и хартии од вредност и на Поштенската штедилница.

Под динарски пласмани на банките во смисла на оваа одлука не се подразбираат пласманите што банките ги даваат од наменски собраните средства за вработување, и тоа само во височина на собраните средства по пат на заем и со условите предвидени со прописот со кој се регулира собирањето и употребата на тие средства.

3. Банките се должни да обезбедат состојбата на нивните динарски пласмани, освен на пласманите од точка 4 на оваа одлука, во текот на јули 1987 година да не биде поголема од состојбата на тие пласмани на 31 декември 1986 година.

Банката која на 31 декември 1986 година имала непокриено пречекорување на динарските пласмани, во смисла на одредбите од Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на динарските пласмани на банките во периодот од 1 ноември до 31 декември 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/86), е должна да обезбеди состојбата на нејзините динарски пласмани на 31 јули 1987 година да биде помала од предвидената состојба на тие пласмани во смисла на став 1 од оваа точка, и тоа за износот на тоа пречекорување.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка, банките можат своите динарски пласмани до 31 јули 1987 година да ги зголемат во однос на состојбата на тие пласмани на 31 декември 1986 година намалена за пречекорувањето од став 2 на оваа точка, и тоа до износот на порастот на мениците од точка 2 став 2 на оваа одлука, остварен во периодот од 1 јануари до 31 мај 1987 година.

Банката што ќе оствари пречекорување на дозволена-та состојба на динарските пласмани во смисла на оваа точка, се смета кредитно неспособна во смисла на Одлуката за минималните општи услови на кредитната способност на банките и другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/86 и 30/86) и спрема неа се применуваат мерките пропишани со Одлуката за начинот на вршење контрола и за обезбедување на еднаква постапка во примената на мерките спрема банките и другите

финансиски организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/85).

4. По исклучок од одредбите на точка 2 од оваа одлука обврската за ограничување на порастот на пласманите нема да се применува на:

1) пласманите за извоз на стоки и услуги на конвертибилното подрачје, посебно за извозот што се остварува во рамките на заедничките програми за производство и извоз, за извозот на клириншкото подрачје што се остварува по меѓудржавни аранжмани, за извозот во рамките на долгорочна производствена кооперација, пласманите за кредитирање на извозот на опрема и бродови и изведување на инвестициони работи во странство на кредит и за производство и подготвување на стоки и услуги за извоз, во височина до 80% од динарската противвредност на договорената извозна работа вклучувајќи ги и подготовките за вршење на туристички услуги на странски туристи, под услов пласманите од оваа одредба да се даваат само врз основа на документацијата пропишана со одлуката за користење на примарната емисија и да се обезбеди строго наменско користење на овие кредити во функција на зголемувањето на извозот на стоки и услуги;

2) пласманите за производство на основните земјоделски производи и за гоеење на стоки, пласманите за залихи на основни земјоделски производи што се формираат кај производителите на тие производи со рок на кредитирање до 60 дена, пласманите за резерви на основни земјоделски и прехранбени производи што се формираат кај организациите за стокровни резерви (општински, републички односно покраински и сојузни стокровни резерви), пласманите за залихи на основни земјоделски и прехранбени производи кај прометните организации (што се занимаваат со прометот на тие производи на големо), како и на пласманите за залихи на основни земјоделски производи што се формираат кај организациите на здружен труд што се занимаваат со индустриска преработка, доработка односно гоеење на добиток под услов пласманите од оваа одредба да се даваат само врз основа на документацијата пропишана со одлуката за условите за користење на примарната емисија и да се обезбеди строго наменско користење на овие кредити;

3) пласманите на банките од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата погодени од земјотрес, пласманите од дополнителните и посебните средства што се користат за побрз развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, а најмногу до височината на остварениот прилив на средствата за тие намени, во согласност со законите и со други прописи;

4) пласманите на банките за станбено-комунална изградба, до височината на порастот на собраните средства наменети за таа изградба во 1987 година, зголемен за износот на неискористениот пораст на собраните средства за тие намени во 1986 година;

5) инвестиционите кредити на банките во кои учествуваат кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој, нејзините афилијации, Европската инвестициона банка и ЕУРОФИМА;

6) пласманите на банките на граѓаните по основ на продажба на девизи на граѓаните од точка 13а на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година, и тоа само на делот на тие кредити што се користат за станбена изградба и купување на станови, за купување и опремање на занаетчиски работилници, за изградба и опремање на земјоделски деловни објекти и на други деловни објекти за вршење на редовни дејности на граѓаните;

7) определени пласмани до износот предвиден со посебна одлука.

Обврската за ограничување на порастот на пласмани-те за работи на извозот и земјоделството во смисла на став 1 одредби под 1) и 2) од оваа точка, нема да се применува само на пласманите за тие намени што ги дале банките во височина, на начинот и под условите пропишани со Одлуката за условите на користење на примарната емисија во 1987 година.

5. Другата финансиска организација од точка 1 став 3 на оваа одлука е должна, порастот на своите динарски пласмани дадени во согласност со одредбата на член 145 од Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем, да го усогласува со изворите на средствата така што да се обезбеди состојбата на тие пласмани ниту еден ден да не биде поголема од состојбата на собраните средства по одбивањето на пропишаните резерви на ликвидност.

6. Банките што ќе остварат помала состојба на динарските пласмани од дозволената состојба на тие пласмани во смисла на точка 3 од оваа одлука можат да им го отстапат на други банки правото за износот на таа разлика да можат да ги зголемат своите динарски пласмани.

За износите на отстапените односно на примените права за порастот на динарските пласмани, банките се должни да ја известат надлежната народна банка на републиката односно народната банка на автономната покраина и Народната банка на Југославија, во рокот пропишан за доставување на месечниот извештај од точка 5 на оваа одлуката. Кон овој извештај банките се должни да доставуваат фотокопии од договорите или самоуправните спогодби за меѓусебното отстапување на правото на пораст на динарските пласмани.

7. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите од оваа одлука банките се должни на надлежната народна банка да ја достават извештај за остварениот пораст на динарските пласмани, според книговодствената состојба на крајот на месецот, најдоцна до 12 август 1987 година.

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе ја достават на Народната банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на динарските пласмани на банките на ниво на републиките односно на автономните покраини и по еден примерок од примените индивидуални извештаи на банките во рок од 5 дена од истекот на рокот за доставување на извештајот на банката од став 1 на оваа точка.

Народната банка на Југославија во рок од 5 дена од денот на приемот на збирните извештаи од став 2 на оваа точка ќе им достави на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини збирни извештаи за сите републики и автономни покраини.

По исклучок од ст. 1 до 3 на оваа точка, банките, во рок од 3 дена по истекот на секоја декада, ќе им доставуваат на народните банки десетдневни извештаи за состојбата и промените на пласманите од точка 4 одредби под 1) и 2) на оваа одлука. Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини во рокот од наредните 3 дена ќе ја доставуваат на Народната банка ја Југославија збирен извештај за состојбата и промените на овие кредити и по еден примерок од индивидуалните извештаи на банките.

Другата финансиска организација од точка 1 став 3 на оваа одлука, ќе ја достави на Народната банка на Југославија податоци за состојбата на динарските пласмани и на изворите на средствата на начинот и по постапката што ќе ги пропише Народната банка на Југославија со свои упатства.

8. Извештаите од точка 7 на оваа одлука банките ќе ги доставуваат според упатствата и на образецот што го пропишува Народната банка на Југославија.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 89

2 јули 1987 година

Белград

Го заменува претседателот
на Советот на гувернерите
заменик-гувернер на
Народната банка на
Југославија,
Слободан Станоевиќ, с. р.

631.

Врз основа на член 64а од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со точка 7 од Одлуката за остварувањето на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/87), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ПОРАСТОТ НА КРЕДИТИТЕ И ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ НАД ОПРЕДЕЛЕНОТО НИВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ДО 31 ЈУЛИ 1987 ГОДИНА

1. Основните и здружените банки (во натамошниот текст: банките) се должни да ја пресметуваат и издвојуваат задолжителната резерва кај Народната банка на Југославија, и тоа:

1) по стапка од 25% на износот на оствареното пречекорување на дозволената состојба на динарските пласмани во смисла на точка 3 ст. 1 и 2 од Одлуката за усогласувањето на обемот и динамиката на порастот на динарските пласмани на банките во периодот од 1 до 31 јули 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/87 – во натамошниот текст: Одлуката) односно на износот на порастот на динарските пласмани во смисла на точка 3 став 3 од Одлуката;

2) по стапка од 10% на износот на порастот на динарските пласмани од точка 4 на Одлуката, освен пласманот од точка 4 под 3. на Одлуката, остварен во периодот од 1 јануари до 31 јули 1987 година на 35% до 40%, во однос на состојбата на тие пласмани на 31 декември 1986 година;

3) по стапка од 20% на износот на порастот на динарските пласмани од точка 4 на Одлуката, освен пласманот од точка 4 под 3 на Одлуката, остварен во периодот од 1 јануари до 31 јули 1987 година над 40%, во однос на состојбата на тие пласмани на 31 декември 1986 година.

2. Задолжителната резерва, во смисла на оваа одлука, банките ќе ја пресметаат и издвојат на 12 август 1987 година, според книговодствената состојба на тие пласмани на 31 јули 1987 година.

3. Во поглед на другите услови, начинот на пресметувањето и издвојувањето на задолжителната резерва, стапките на надоместот на ненавременно и помалку издвоена задолжителна резерва, пресметувањето и плаќањето на тој надомест, како и начинот на известувањето на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, сообразно се применуваат одредбите од Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/81, 6/83, 30/83, 45/83, 3/84, 25/84, 42/84, 44/84, 52/84, 40/85, 52/86, 68/86, 6/87, 21/87, 22/87, 32/87 и 42/87).

Во поглед на користењето на задолжителната резерва, сообразно се применуваат одредбите на Одлуката за начинот и условите на користење на задолжителната резерва на банките за одржување на нивната дневна ликвидност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/85), и Одлуката за надоместот за користење на задолжителната резерва за одржување на дневната ликвидност на банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/86, 72/86, 23/87 и 42/87).

4. Упатство за примена на оваа одлука, по потреба, дава Народната банка на Југославија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 90

2. јули 1987 година

Белград

Го заменува претседателот на
Советот на гувернерите
заменик гувернер на Народната
банка на Југославија,
Д-р Слободан Станоевиќ, с. р.

632.

Врз основа на член 3 став 2 и член 8 став 1 од законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82 и 40/84), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО МЕНУВАЧКИ РАБОТИ

1. Во Одлуката за условите и начинот на вршењето на менувачки работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/82, 17/83 и 53/84), по точка 7 се додава точка 7а, која гласи:

„7а. Организациите на здружен труд што во слободните царински продавници, консигнационите и потконсигнационите складови и во бесцаринските зони им продаваат стоки на домашни и странски физички лица и ги наплатуваат во ефективни странски пари можат со овластената банка да склучат посебен договор за вршење на менувачки работи, под услов:

1) да располагаат со инвентар (каса) со која се обезбедува чување на ефективни странски пари;

2) да склучат договор за осигурување од штета (кражба, пожар и сл.), како и од штета која може да настане во врска со наплата односно откуп на фалсификувани странски пари;

3) уредно и на видно место да ја истакнат важечката курсна листа;

4) работниците стручно да се обучени за работа со ефективни странски пари;

5) наплатените ефективни странски пари, да ѝ ги предадат на овластената банка.”

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 78

24 јуни 1987 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

633.

Врз основа на член 37 став 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86), член 12 ст. 2 и 3 од Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82 и 40/84) и член 64а од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ НАПЛАТАТА И ПЛАЌАЊЕТО ВО РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО МОЖАТ ДА СЕ ИЗВРШАТ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ И ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ НАПЛАТАТА ВО ЈУГОСЛАВИЈА СЕ ВРШИ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ, СТРАНСКИ ЧЕКОВИ И КРЕДИТНИ ПИСМА

1. Народната банка на републиката односно народна-

та банка на автономната покраина може да ѝ издаде одобрение на организацијата на здружен труд наплатата на извозот на стоки и услуги односно плаќањето на услугите да ги изврши во ефективни странски пари, под условите определени со оваа одлука (во натамошниот текст: одобрение).

Одобрение може да ѝ се издаде на организацијата на здружен труд под следните услови:

1) стоките да се извозуваат од Југославија, а услуга да му се дава на странско лице или услуга да се дава на странско лице во согласност со важечките прописи;

2) кон барањето за издавање одобрение да се приложи одлука на органот на управувањето на организацијата на здружен труд дека е согласен со наплатата односно плаќањето во ефективни странски пари.

Одобрение се издава поединечно за секое плаќање односно наплатување врз основа на барањето на организацијата на здружен труд, кон кое се прилага пропишаната документација.

По исклучок од одредбата на став 3 од оваа точка, одобрение може да се издаде и за определен временски период, но не подолго од една година.

2. Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина може на организацијата на здружен труд што се занимава со определена надворешнотрговска работа, под услов да склучила посебен договор за вршење на менувачки работи, во согласност со прописот со кој се утврдуваат условите и начинот на вршење на менувачките работи, да ѝ даде одобрение продадените стоки односно дадените услуги да ги наплати во ефективни странски пари, и тоа:

1) на организација на здружен труд која во слободните царински продавници продава домашни и странски стоки и во бесцаринските зони странски стоки – од домашни физички лица и од странски физички лица;

2) на организација на здружен труд која од консигнационите и потконсигнационите складови продава странски стоки – од странски физички лица;

3) на организација на здружен труд која се занимава со снабдување на странски воздухоплови и бродови со гориво и мазиво, како и со земјоделски и прехранбени производи, со технички материјал и со други потрошни стоки – од странски лица;

4) на организација на здружен труд која врши услуги во меѓународниот стоковен и патнички промет, која како агент, непосредно или преку патнички односно туристички агенции, продава патнички и стоковни возни исправи за сметка на странските лица што ја застапуваат – од странски лица.

Ефективните странски пари наплатени по основ на продажба на странски стоки во слободните царински продавници и во бесцаринските зони од одредба под 1) став 1 на оваа точка, како и по основ на продажба на странски стоки од консигнационите и потконсигнационите складови од одредба под 2) став 1 на оваа точка, организацијата на здружен труд ги полага на девизна сметка согласно со прописот од член 100 на Законот за девизното работење (во натамошниот текст: Законот).

Ефективните странски пари наплатени по основ на давање услуги од одредба под 4 став 1 на оваа точка, се полагаат на девизна сметка согласно со одредбата на член 100 од Законот.

Ефективните странски пари наплатени по основ на продажба на домашни стоки од одредбите под 1) и 3) на став 1 од оваа точка, како и ефективните странски пари наплатени за извоз на стоки и услуги, согласно со добиеното одобрение од надлежната народна банка по точка 1 од оваа одлука, организацијата на здружен труд е должна веднаш, а најдоцна во рок од два работни дена, да ѝ ги предаде на банката овластена за работи со странство.

Одобрението од став 1 на оваа точка го издава надлежната народна банка според седиштето на организацијата на здружен труд односно слободната царинска продавница која врши продажба на стоки, врз основа на поднесено барање, најдолго за една година.

3. Организациите на здружен труд кои вршат услуги во меѓународниот стоковен и патнички промет, а кои не вршат плаќање и наплатување на услуги преку корентната сметка од член 49 на Законот односно преку посебната сметка од член 48 на Законот, можат врз основа на одобрение од Народната банка на републиката односно

народната банка на автономната покраина, во својата благајна да ги држат ефективните странски пари во височина на износот од одобруението, заради обезбедување на износот потребен за дневници на работниците на транспортното средство и за плаќање на други трошоци во странство во врска со транспортното средство и стоки.

Кон барањето за добивање одобрение од став 1 на оваа точка, организацијата на здружен труд ја прилага следната документација:

1) одлука на органот на управувањето за износот на ефективните странски пари што може да се држи во благајна со тоа што тој износ не може да биде поголем од десетдневниот просек на потребите по основот од став 1 на оваа точка во претходната година;

2) образложено барање со податоци за користените ефективни странски пари по основот од став 1 на оваа точка во претходната година.

Работниците во организациите на здружен труд од став 1 на оваа точка, при службено патување во странство, го правдаат кај царинскиот орган изнесувањето на ефективни странски пари со тачен налог и потврда од својата организација на здружен труд во која се назначени: име и презиме на работникот, износ и вид на ефективни странски пари кои по основот од став 1 на оваа точка се изнесуваат. Тие организации се должни да водат регистар на издадените потврди.

Царинскиот орган ја одзема потврдата од став 3 на оваа точка и ја доставува на народната банка што го издала одобруението по оваа точка за потребите на контролата.

Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина може на организацијата на здружен труд од точка 2 став 1 одредби под 1) и 2) на оваа одлука, да даде одобрение во својата благајна да држи ефективни странски пари најмногу до 5% од дневниот промет во односна продавница, заради враќање на остатокот пари на купувачот на стоки во помали апоени.

Одобрението од ст. 1 и 5 на оваа точка може да се издаде врз основа на барање од организацијата на здружен труд и тоа најдолго за една година.

4. Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина може на организацијата на здружен труд или на друго општествено правно лице да им даде одобрение за наплата во ефективни странски пари, во странски чекови и кредитни писма по следните основи: претплати на списанија и публикации, објавување на огласи, учествување на семинари и конгреси, нарачување на емисии преку радиостаници, школарини и наставни средства, членарини и котизации, друмски такси, патарини и превоз на стоки и патници со траект, поштенски марки за филателистички цели, пари за нумизматички цели, давање услуги на странски лица во вагон-ресторани и коли за спиење, плаќање такса за лов, риболов и ловечки трофеј, превоз на посмртни останки на странци, шлепување на возила на странски лица, давање помош и информации на патиштата, услуги што ги даваат туристичките и патничките агенции, помошти и подароци, како и сите други наплати што не можат да се сметаат како наплати во смисла на точ. 1 и 2 од оваа одлука.

Одобрението од став 1 на оваа точка може да се издаде за секоја поединечна работа, а по исклучок и за определен временски период, но не подолго од една година, врз основа на барањето од организацијата на здружен труд или друго општествено правно лице, под услов замената на ефективните странски пари да не можела да се изврши на менувачница.

5. Странските средства за плаќање наплатени по основ на одобруението од точка 4 на оваа одлука имаат третман на странски средства за плаќање заменети во овластената менувачница и продавачот на стоки или услуги тие средства и ги предава на овластената банка што ѝ ги полага односно пренесува на Народната банка на Југославија во роковите од точ. 4 и 5 на Одлуката за начинот и роковите за испраќање, полагање и пренос на девизи на сметките на Народната банка на Југославија остварени со откуп на ефективни странски пари, чекови, кредитни писма и со продажба на бензиски бонови („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/82 и 19/86).

6. Наплатувањето односно плаќањето во ефективни странски пари во смисла на точ. 1 и 2. од оваа одлука, како и наплатите во ефективни странски пари со странски

чекови и кредитни писма во смисла на точка 4 од оваа одлука може да се врши само во валути содржани во листата на курсевите на ефективни странски пари што ја издава надлежниот орган на Меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар.

Ако за определени ефективни странски пари се воведат посебни ограничувања тие ограничувања важат и за наплатувањата односно плаќањата како и за наплатите што се вршат по одредбите на оваа одлука.

7. За работите што ги врши Сојузната дирекција за промет на резерви на производи со посебна намена, одобренија од оваа одлука издава Народната банка на Југославија – Воен сервис.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите под кои наплата и плаќањето во работењето со странство може да се изврши во ефективни странски пари („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/75 и 19/86) и Одлуката за условите под кои наплата во Југославија се врши во ефективни странски пари, странски чекови и кредитни писма („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/82, 77/82, 4/83, 53/84 и 20/85).

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 79
24 јуни 1987 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

634.

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85 и 71/86), член 64а и член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/85 и 6/87) по точка 3 се додава точка 3а, која гласи:

„3а. Работниците кои работат во вагон ресторани и бифеа во возовите на Југословенските железници во меѓународниот сообраќај можат да ги внесуваат во Југославија ефективните динари што ќе ги наплатат од домашни и странски лица на територијата на Југославија за продадени домашни стоки (животни намирници, освежувачки и алкохолни пијалаци, десерти, цигари и др.) во тие ресторани и бифеа”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 81
24 јуни 1987 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

635.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), директорот на Сојузниот завод за цени донесува

УПАТСТВО**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ ДО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ ЗАРАДИ СЛЕДЕЊЕ**

1. Во Упатството за доставување на извештувања за цените до Сојузниот завод за цени заради следње („Службен лист на СФРЈ”, бр. 3/87) во точка 1 во областа 06 – Сообраќај и врски, по гранката 0601 групата 06010 – Железнички сообраќај се додава гранката 0604 групата 06040 – Воздушен сообраќај и подгрупата 060401 – Превоз на патници и стоки во водзушниот сообраќај: превоз на патници и товари со авиони во внатрешниот сообраќај на редовни линии и подгрупата 060402 – Аеродромски услуги.

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-10803/1
9 јули 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за цени,
д-р Милан Шокиќ, с. р.

636.

Врз основа на член 102 од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86 и 42/87), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО СЕ НЕЛИКВИДНИ, ИМААТ РАСТРОЈСТВА ВО РАБОТЕЊЕТО КЕ ИСКАЖАТ ЗАГУБА ВО РАБОТЕЊЕТО****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Основната организација на здружен труд, работната организација која во својот состав нема основни организации на здружен труд, договорната организација на здружен труд, основната задружна организација, земјоделската задруга која во својот состав нема основни задружни организации, основната организација на кооперанти, занаетчиската и друга задруга и работната заедница (во натамошниот текст: организацијата), која е неликвидна, има растројства во работењето и искажува загуба во работењето, составува пресметка и го утврдува износот на средствата за исплата на бруто личните доходи (во натамошниот текст: личниот доход) на начинот пропишан со овој правилник.

Член 2

Организацијата која е неликвидна износот на средствата за исплата на личните доходи ги утврдува на образецот ЛДН – Пресметка на средствата за исплата на бруто личните доходи во случај на неликвидност, за _____ (месец) _____ година, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 3

Организацијата во која ќе настанат растројства во работењето, износот на средствата за исплата на личните доходи го утврдува на образецот ЛДП – Пресметка на средствата за исплата на бруто личните доходи во случај на настанување на растројства во работењето, за периодот од 1 јануари до _____ 19____ година, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 4

Организацијата која искажала загуба во периодичната пресметка, износот на средствата за исплата на личните доходи го утврдува на образецот ЛДЗ-1 – Пресметка на средствата за исплата на бруто личните доходи во случај на искажана загуба во периодичната пресметка, за периодот од 1 јануари до _____ 19____ година, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 5

Организацијата која искажала непокриена загуба во завршната сметка, износот на средствата за исплата на личните доходи, го утврдува на образецот ЛДЗ-2 – Пресметка на средствата за исплата на бруто личните доходи во случај на искажана непокриена загуба во завршната сметка за 19____ година, во периодот од _____ до _____ 19____ година, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 6

Организацијата која на денот на исплатата на личните доходи е неликвидна, има растројства во работењето има искажана загуба во периодичната пресметка односно која искажала непокриена загуба во завршната сметка за претходната година, на денот на исплатата на личните доходи ги составува и доставува до Службата за општествено книговодство обрасците ЛДН, ЛДП, ЛДЗ-1 односно образецот ЛДЗ-2 во два примерока, заедно со наложите за исплата на личните доходи што се дадени врз основа на образецот во кој е утврден најмалиот износ на средствата за исплата на личните доходи.

Член 7

Паричните вредности во обрасците од чл. 2 до 5 на овој правилник, се искажуваат во полн износ (динари без пари), а другите податоци – со бројки без децимали.

II. УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕЛИКВИДНОСТ**Член 8**

Организацијата го составува образецот ЛДН врз основа на податоците од завршната сметка за претходната година и податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој образец, и тоа:

1) под редниот број 1 го внесува збирот на износот од ред. бр. 7 до 13 на образецот Посебни податоци кон Деловниот резултат во текот на годината – Биланс на успехот (во натамошниот текст: Посебни податоци), што го составила за претходната година, зголемен за состојбата на контото 257 – Распоредени средства за лични доходи, што е искажано во завршната сметка за таа година;

2) под редниот број 2 го внесува податокот од редниот број 53 на образецот Посебни податоци, што го составила за претходната година;

3) под редниот број 3 го внесува бројот на месеците на работењето во претходната година;

4) под редниот број 5 го внесува износот што ќе го добие кога износот под редниот број 4 ќе го помножи со 80 и добиениот производ ќе го подели со 100;

5) под редниот број 6 го внесува индексот на растежот на животните трошоци што ќе го објави сојузната организација надлежна за работи на статистиката за изминатиот период на тековната година, заклучно со месецот за кој се исплатуваат личните доходи;

6) под редниот број 8 го внесува бројот на работниците за кои се исплатуваат личните доходи, утврден врз основа на работните часови, така што бројот на остварените работни часови и на часовите за кои се прима надомест на личниот доход од средствата на организацијата се подели со бројот на можните работни часови со полното работно време и со времето пократко од полното работно време;

7) под редниот број 10 го внесува износот на гарантираните лични доходи што ќе се утврди за бројот на работниците за кои се исплатуваат лични доходи во согласност со републичкиот односно со покраинскиот закон;

8) под редниот број 11 го внесува износот на средствата што ќе го добие без обврска за враќање во согласност со член 94 ст. 243 на Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд;

9) под редниот број 12 го внесува износот од налогот за исплата на чистите лични доходи;

10) под редниот број 13 го внесува износот од налогот за плаќање на придонесите од личните доходи;

11) под редниот број 14 го внесува делот од бруто личните доходи што го распоредува за заедничка потрошувачка во организацијата.

Ако организацијата, врз основа на завршната сметка за претходната година односно врз основа на конечната пресметка на личните доходи, утврди дека во образецот ЛДН што го поднела до Службата за општествено книговодство при исплатата на личните доходи за јануари односно за февруари искажала и исплатила износ на личните доходи помал од износот што ќе го утврди во согласност со одредбите на овој член, може дополнително да состави нов образец ЛДН за тие месеци и да ја исплати разликата на личните доходи.

III. УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА НАСТАНУВАЊЕ РАСТРОЈСТВА ВО РАБОТЕЊЕТО

Член 9

Организацијата го составува образецот ЛДП врз основа на податоците од последната периодична пресметка односно од завршната сметка и податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој образец, и тоа:

1) под редниот број 1 го внесува делот од чистиот доход за лични доходи според основите и мерилата од самоуправниот општ акт што е донесен во согласност со самоуправната спогодба односно со општествениот договор, вклучувајќи го и делот за непосредна заедничка потрошувачка на работниците;

2) под редниот број 2 го внесува податокот од контото 180 – Разграничени лични доходи по основ на залихи и враќање на даночните и други давачки, состојба на почетокот на годината;

3) под редниот број 3 го внесува податокот од контото 180, состојба на крајот на пресметковниот период;

4) под редниот број 5 го внесува збирот на износите под ред. бр. 7 до 13 од образецот Посебни податоци што го составила за претходниот пресметковен период односно за претходната година, намален за збирот на состојбата на контата од колона 2 под тие редни броеви на денот на исплатата на личните доходи, зголемен за делот на

личните доходи што е распореден за заедничка потрошувачка;

5) под редниот број 7 го внесува износот од редниот број 53 на образецот Посебни податоци, што го составила за претходниот пресметковен период односно за претходната година;

6) под редниот број 8 го внесува бројот на месеците на работењето во претходниот пресметковен период односно во претходната година;

7) под редниот број 10 го внесува просечниот број на работниците во периодот за кој се составува пресметката утврдена врз основа на работните часови, така што бројот на остварените работни часови и на часовите за кои се прима надомест за личниот доход од средствата на организацијата се дели со бројот на можните работни часови со полното работно време и со времето пократко од полното работно време по еден работник;

8) под редниот број 11 го внесува бројот на месеците на работењето во периодот за кој се составува пресметка. На пример, при составувањето на пресметка за октомври на овој реден број се внесува бројот 10;

9) под редниот број 13 го внесува износот на вкупно исплатените лични доходи до денот на поднесувањето на образецот ЛДП – за периодот за кој се составува пресметка зголемен за делот на личните доходи што е распореден за заедничка потрошувачка;

10) под редниот број 14 го внесува износот во височина на една третина од повеќе исплатените лични доходи за претходната година што го надоместува од личните доходи за март, април и мај за секој од тие месеци во периодот за кој се составува пресметка на образецот ЛДП. (На пример: ако образецот ЛДП се составува за периодот јануари–март, под тој реден број се внесува една третина повеќе од исплатениот износ за претходната година);

11) под редниот број 15 го внесува износот во височина на една третина од повеќе исплатените лични доходи во претходниот пресметковен период во тековната година што се надоместува во трите наредни месеци во секој месец што следува по истекот на пресметковниот период. (На пример: при составувањето на образецот ЛДП за периодот јануари–октомври под тој реден број ќе се внесат две третини од повеќе исплатениот износ за периодот јануари–септември);

12) под редниот број 17 го внесува збирот на износите од ред. бр. 7 до 13 на образецот Посебни податоци што го составила за претходната година, зголемен за состојбата на контото 257 што е искажано во завршната сметка за таа година;

13) под редниот број 18 го внесува податокот од редниот број 53 на образецот Посебни податоци, што го составила за претходната година;

14) под редниот број 19 го внесува бројот на месеците на работењето во претходната година;

15) под редниот број 21 го внесува износот што ќе го добие кога износот под редниот број 20 ќе се помножи со 80 и добиениот производ ќе се подели со 100;

16) под редниот број 22 го внесува индексот на растежот на животните трошоци што ќе го објави сојузната организација надлежна за работи на статистиката за изминатиот период на тековната година, заклучно со месецот за кој исплатува лични доходи;

17) под редниот број 24 го внесува бројот на работниците во месецот за кој се исплатуваат личните доходи утврдени врз основа на работните часови;

18) под редниот број 26 го внесува износот на загарантираните лични доходи што ќе се утврди за бројот на работниците за кои се исплатуваат лични доходи во согласност со републичкиот односно со покраинскиот закон;

19) под редниот број 27 го внесува износот на средствата што ќе се добие без обврска за враќање во соглас-

ност со член 94 ст. 2 и 3 од Законот за санација и престо-
нак на организациите на здружен труд;

20) под редниот број 28 го внесува износот од нало-
гот за исплата на чисти лични доходи;

21) под редниот број 29 го внесува износот од нало-
гот за плаќање на придонесите од личните доходи;

22) под редниот број 30 го внесува делот од личните
доходи што се распоредува за заедничка потрошувачка во
организацијата.

IV. УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА ИСКА- ЖАНА ЗАГУБА ВО ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА

Член 10

Организацијата го составува образецот ЛДЗ-1 врз ос-
нова на податоците од периодичната пресметка во која ис-
кажала загуба во работењето, на податоците од завршната
сметка за минатата година и на податоците што ќе ги ут-
врди на денот на составувањето на тој образец, и тоа:

1) под редниот број 1 го внесува износот од редниот
број 150 на образецот – Биланс на успехот, што го со-
ставила за периодот во кој е искажана загуба во работењето;

2) под редниот број 2 го внесува износот на распо-
ложивите средства на резервниот фонд што, во согласност
со член 41 став 3 од Законот за санација и престанок на ор-
ганизациите на здружен труд, ќе го утврди на денот на ис-
платата на личните доходи;

3) под редниот број 3 го внесува износот на средства-
та што ги примила на жиро-сметката односно на интерна-
та сметка во согласност со член 97 став 3 точка 3 од Зако-
нот за санација и престанок на организациите на здружен
труд;

4) под редниот број 4 го внесува износот на средства-
та со кој може да ја покрие загубата врз товар на ревалор-
изационите расходи односно да го намали резултатот од
ревалоризацијата што непосредно ги товарел трошоците
на работењето, во согласност со одредбите на член 130 од
Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на
СФРЈ”, бр. 72/86 и 42/87);

5) под редниот број 6 го внесува збирот на износите
од ред.бр. 7 до 13 на образецот Посебни податоци, што го
составила за претходната година, зголемен за состојбата
на контото 257 – Распоредени средства за лични доходи,
што е искажано во завршната сметка на таа година;

6) под редниот број 7 го внесува податокот од редни-
от број 53 на образецот Погобни податоци, што го со-
ставила за претходната година.

7) под редниот број 8 го внесува бројот на месеците
на работењето во претходната година;

8) под редниот број 10 го внесува износот што ќе се
добие кога износот под редниот број 9 ќе се помножи со 80
и добиениот производ ќе се подели со 100;

9) под редниот број 11 го внесува индексот на рас-
тежот на животните трошоци што ќе го објави сојузната
организација за работи на статистиката за пресметковниот
период во кој е искажана загуба;

10) под редниот број 13 го внесува податокот од ред-
ниот број 53 на образецот Посебни податоци што го со-
ставила за пресметковниот период во кој е искажана за-
губа;

11) под редниот број 14 го внесува бројот на месеците
во пресметковниот период во кој е искажана загуба;

12) под редниот број 16 го внесува збирот на износите
од ред.бр. 7 до 13 на образецот Посебни податоци што го
составила за претходниот пресметковен период, намален
за збирот на состојбата на контата од колона 2 под тие
редни броеви на денот на исплатата на личните доходи,
зголемен за делот на личните доходи што е распореден за
заедничка потрошувачка;

13) под редниот број 18 го внесува индексот на рас-
тежот на животните трошоци што ќе го објави сојузната
организација надлежна за работи на статистиката за изми-
натиот период на тековната година, заклучно со месецот
за кој исплатува лични доходи;

14) под редниот број 19 го внесува прогоничниот број
на вработените врз основа на часовите на работа за перио-
дот за кој составува пресметка, што ќе го утврди така што
бројот на остварените часови на работа и на часовите за
кои работниците примаат надомест на личен доход од

средствата на организацијата ќе го подели со бројот на
можните часови на работа со полното работно време и со
времето пократко од полното работно време по работник;

15) под редниот број 20 го внесува бројот на месеците
за кои ја составува пресметката (на пример: организација-
та која искажала загуба за пресметковниот период јануа-
ри-јуни, при исплатата на личниот доход за јули го внесу-
ва бројот 7);

16) под редниот број 22 го внесува износот на вкупно
исплатените лични доходи до денот на поднесувањето на
образецот ЛДЗ-1 за периодот за кој ја составува пресмет-
ката, зголемен за делот на личните доходи кој е распоре-
ден за заедничка потрошувачка;

17) под редниот број 23 го внесува износот во висина
на една третина од повеќе исплатените лични доходи во
периодот во кој е искажана загубата за секој месец во на-
редниот период. (На пример: ако организацијата ис-
кажала загуба во периодот јануари-јуни, а поднесува прес-
метка за јули, под овој реден број ќе внесе две третини од
повеќе исплатениот износ, што треба да се надомести во
август и септември);

18) под редниот број 25 го внесува износот на зага-
рантираните лични доходи што ќе го утврди за бројот на
работниците за кои исплатува лични доходи во соглас-
ност со републичкиот односно со покраинскиот закон;

19) под редниот број 26 го внесува износот на сред-
ствата што ќе го добие од друга организација или од сред-
ствата обезбедени со закон, во согласност со одредбите на
член 94 ст. 2 и 3 од Законот за санација и престанок на ор-
ганизациите на здружен труд;

20) под редниот број 27 го внесува износот од налози-
те за исплата на чисти лични доходи;

21) под редниот број 28 го внесува износот од налози-
те за плаќање придонеси од личните доходи;

22) под редниот број 29 го внесува делот од личните
доходи што го распоредува за заедничка потрошувачка.

V. УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА ИСКАЖА- НА НЕПОКРИЕНА ЗАГУБА ВО ЗАВРШНАТА СМЕТКА

Член 11

Организацијата составува образец ЛДЗ-2 врз основа
на податоците од завршната сметка во кои искажала не-
покриена загуба и податоците што ќе ги утврди на денот
на составувањето на тој образец, и тоа:

1) под редниот број 1 го внесува износот од редниот
број 150 на образецот Биланс на состојбата, за претходна-
та година;

2) под редниот број 2 го внесува износот на средства-
та на покриената загуба во постапка на санација во склад
со член 68 став 1 точ. 1 и 2 од Законот за санација и пре-
станок на организациите на здружен труд до денот на со-
ставувањето на овој образец;

3) под редниот број 3 го внесува износот на надомес-
тените средства со санационен кредит во постапка на са-
нација во склад со член 68 став 1 точка 3 од Законот за са-
нација и престанок на организациите на здружен труд, до
денот на составувањето на образецот;

4) под редниот број 4 го внесува збирот на износите
од ред. бр. 7 до 13 на образецот Посебни податоци што го
составила за претходната година, зголемен за состојбата
на контото 257 Распоредени средства за лични доходи
што е искажано во завршната сметка за таа година;

5) под редниот број 5 го внесува податокот од редни-
от број 53 на образецот Посебни податоци, што го со-
ставила за претходната година.

6) под редниот број 6 го внесува бројот на месеците
на работење во претходната година;

7) под редниот број 8 го внесува износот што ќе го
добие кога износот под реден број 7 ќе го помножи со 80 и
добиениот производ ќе го подели со 100;

8) под редниот број 9 го внесува индексот на трошо-
ците за живот што ќе го објави сојузната организација за
работи на статистиката за минатиот период на тековната
година заклучно со месецот за кој исплатува лични до-
ходи;

9) под редниот број 11 го внесува просечниот број на
вработените врз основа на часовите на работа за периодот
за кој составува пресметка, што ќе го утврди така што

бројот на остварените часови на работа и на часовите за кои работниците примаат надомест на личен доход од средствата на организацијата ќе го подели со бројот на можните часови на работа со полното работно време и со времето пократко од полното работно време по работник;

10) под редниот број 12 го внесува бројот на месеците за кои составува пресметка на образецот ЛДЗ-2;

11) под редниот број 14 го внесува износот на исплатените лични доходи за периодот за кој составила образец ЛДЗ-2, зголемен за делот на личните доходи што е распореден за заедничка потрошувачка;

12) под редниот број 15 го внесува износот во висина на една третина од повеќе исплатените лични доходи во претходната година што го надоместува во тековната година за секој месец за кој составува пресметка на образецот ЛДЗ-2 (на пример: ако образецот ЛДЗ-2 го составува во март за февруари под тој реден број внесува една третина од повеќе исплатениот износ за претходната година);

13) под редниот број 17 го внесува износот на личните доходи што ќе го утврди во согласност со одредбата на член 98 став 3 од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд;

14) под редниот број 18 го внесува износот што ќе го утврди за бројот на работниците за кои исплатува лични доходи во склад со републичкиот, односно со покраинскиот закон.

15) под редниот број 19 го внесува износот на средствата што ќе го добие од друга организација или од средствата обезбедени со закон, во склад со одредбите на член 94 ст. 2 и 3 од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд;

16) под редниот број 20 го внесува износот од налози-ге за исплата на чисти лични доходи;

17) под редниот број 21 го внесува износот од налози-ге за плаќање на придонеси од личните доходи;

18) под редниот број 22 го внесува делот од личните доходи што го распоредува за заедничка потрошувачка во организацијата.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 12

Ако настанат промени во организирањето (спојување односно здружување), организацијата која ја продолжува работата, во својата пресметка ги опфаќа средствата за исплата на чисти лични доходи и податоците на организациите што престанале да постојат поради статусна промена.

Во случај на издвојување на организацијата, обврска-та за внесување на податоци во образецот ЛДН, ЛДЗ, ЛДЗ-1 и образецот ЛДЗ-2, кои се однесуваат на организа-цијата која престанала да постои поради статусна проме-на, се пренесува на организациите кои продолжуваат да работат по статусната промена.

Член 13

По исклучок од одредбите на член 8 став 1 точка 2, член 9 став 1, точ. 5 и 13, член 10, став 1 точ. 6 и член 11 став 1, точка 5 на овој правилник, податокот за 1986 годи-на се зема од редниот број 56 од образецот Посебни пода-оци, што е составен за таа година.

Член 14

По исклучок од одредбата на член 11 од овој правил-ник, организацијата која висината на аконтациите на чис-ите лични доходи до 30 септември 1987 година ја утврду-ва врз основа на одредбите од член 269 став 1 точ. 2 и 3 од Јаконот за санација и престанок на организациите на здружен труд, составува и поднесува на Службата за оп-штествено книговодство образец ЛДЗ-2 кој е пропишан со Правилникот за начинот на утврдување на износот на редствата за исплата на аконтациите на чистите лични доходи во основните организации на здружен труд кои ќе искажат загуба во работењето („Службен лист на СФРЈ“, јр. 11/85 и 16/86).

Член 15

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-8564/1
8 јули 1987 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Светозар Рикановиќ, с.р.

ОБРАЗЕЦ ЛДН

(Назив и седиште на организацијата)

(Гранка на дејноста)

ПРЕСМЕТКА
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ
ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕЛИКВИДНОСТ ЗА (МЕ-
СЕЦ) _____ 19__ ГОДИНА

Реден број	Елементи	Износ
1.	Бруто лични доходи за претходната година	
2.	Просечен број на работници врз основа на часовите на работа во претходната година	
3.	Број на месеците на работењето во претходната година	
4.	Просечен месечен бруто личен доход по работник за претходната година (ред. бр. 1: ред. бр. 2: ред. бр. 3)	
5.	80% од просечниот месечен бруто личен доход по работник за претходната година	
6.	Индекс на растежот на животните трошоци во тековната година	
7.	Коригиран просечен месечен бруто личен доход по работник (ред. бр. 5 · ред. бр. 6: 100)	
8.	Број на работници врз основа на часовите на работа во месецот за кој се врши исплата на бруто личните доходи	
9.	Износ на средствата за бруто лични доходи (ред. бр. 7 · ред. бр. 8)	
10.	Износ на загарантираните лични доходи	
11.	Износ на примените средства без обврска на враќање за исплата на бруто личните доходи	
12.	Износ на чистите лични доходи	
13.	Износ на придонесот од личните доходи	
14.	Дел од бруто личните доходи за заедничка потрошувачка	

Во _____ 19__ година

(Потпис на раководителот на службата)

(Потпис на раководителот на организацијата)

ОБРАЗЕЦ ЛДП

(Назив и седиште на организацијата)

(Гранка на дејноста)

ПРЕСМЕТКА

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ
ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА НАСТАНУВАЊЕ РАСТРОЈ-
СТВО ВО РАБОТЕЊЕТО, ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУА-
РИ ДО _____ 19__ ГОДИНА

Реден број	Елементи	Износ
1	2	3
1.	Дел од чистиот доход за бруто лични доходи за претходниот пресметковен период	
2.	Пресметани бруто лични доходи врз товар на обртните средства по основ на залихите на почетокот на годината	
3.	Пресметани бруто лични доходи врз товар на обртните средства по основ на залихите на крајот на пресметковниот период	
4.	Средства за бруто лични доходи за претходниот пресметковен период (ред. бр. 1 – ред. бр. 2 + ред. број 3)	
5.	Исплатени бруто лични доходи за претходниот пресметковен период	
6.	Повеќе исплатени бруто лични доходи за претходниот пресметковен период (ред. бр. 5 – ред. бр. 4)	
7.	Просечен број вработени утврден врз основа на часовите на работа во претходниот пресметковен период	
8.	Број на месеците на работење во претходниот пресметковен период	
9.	Просечен месечен бруто личен доход по работник за претходниот пресметковен период (ред. бр. 4; ред. бр. 7; ред. бр. 8)	
10.	Просечен број работници врз основа на часовите на работа во периодот за кој се составува пресметката	
11.	Број на месеците на работење во периодот за кој се составува пресметката	
12.	Износ на средствата за бруто личните доходи во височина на просекот од претходниот пресметковен период (ред. бр. 9 · ред. бр. 10 · ред. бр. 11)	
13.	Износ на исплатените бруто лични доходи за периодот за кој се составува пресметката	
14.	Износ во височина на една третина на повеќе исплатените лични доходи за претходната година	
15.	Износ во височина на една третина на повеќе исплатените бруто лични доходи за претходниот пресметковен период	
16.	Средства за бруто личен доход (ред. бр. 12 – ред. бр. 13 – ред. бр. 14 + ред. бр. 15)	
17.	Бруто лични доходи за претходната година	
18.	Просечен број работници врз основа на часовите на работа во претходната година	
19.	Број на месеците на работење во претходната година	
20.	Просечен месечен бруто личен доход по работник за претходната година	

1	2	3
21.	(ред. бр. 17; ред. бр. 18; ред. бр. 19) 80% од просечниот месечен бруто личен доход по работник за претходната година	
22.	Индекс на животните трошоци во тековната година	
23.	Коригиран месечен бруто личен доход по работник (ред. бр. 21 · ред. бр. 22: 100)	
24.	Број на работниците врз основа на часовите на работа во месецот за кој се исплатуваат бруто личните доходи	
25.	Бруто лични доходи според член 93 од Законот за вкупниот приход и доходот за месецот за кој се врши исплата (ред. бр. 23 · ред. бр. 24)	
26.	Износ на загарантираните лични доходи	
27.	Износ на примените средства без обврска за враќање за исплата на бруто личните доходи	
28.	Износ на чистите лични доходи	
29.	Износ на придонесот од личните доходи	
30.	Дел од бруто личните доходи за заедничка потрошувачка	

Во _____ 19__ година

(Потпис на раководителот
на службата)(Потпис на раководителот
на организацијата)

ОБРАЗЕЦ ЛДЗ-1

(Назив и седиште на организацијата)

(Гранка на дејноста)

ПРЕСМЕТКА

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ
ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА ИСКАЖАНА ЗАГУБА ВО
ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА, ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1
ЈАНУАРИ ДО _____ 19__ ГОДИНА

Реден број	Елементи	Износ
1.	Искажана загуба во периодичната пресметка	
2.	Расположливи средства на резервниот фонд	
3.	Примени парични средства од други организации по основ на покритие на загубата	
4.	Износ кој може да се покрие врз товар на ревалоризационите расходи	
5.	Вкупно можност за покритие на загубата (ред. бр. 2 до 4)	
6.	Бруто лични доходи за претходната година	
7.	Просечен број работници врз основа на часовите на работа во претходната година	
8.	Број на месеците на работење во претходната година	
9.	Просечен месечен бруто личен доход по работник за претходната година (ред. бр. 6; ред. бр. 7; ред. бр. 8)	

1	2	3
10.	80% од просечниот месечен бруто личен доход по работник за претходните години	
11.	Индекс на животните трошоци во пресметковниот период	
12.	Коригиран просечен месечен бруто личен доход по работник (ред. бр. 10 · ред. бр. 11: 100)	
13.	Просечен број вработени работници врз основа на часовите на работа во пресметковниот период	
14.	Број на месеците во пресметковниот период	
15.	Износ на бруто личните доходи што можел да се исплати за пресметковниот период (ред. бр. 12 · ред. бр. 13 · ред. бр. 14)	
16.	Исплатени бруто лични доходи за пресметковниот период	
17.	Повеќе исплатени бруто лични доходи (ред. бр. 16 – ред. бр. 15)	
18.	Индекс на животните трошоци во тековната година	
19.	Просечен број вработени работници врз основа на часовите на работа во периодот за кој се составува пресметката	
20.	Број на месеците на работење во периодот за кој се составува пресметката	
21.	Износ на средствата за бруто лични доходи (ред. бр. 10 · ред. бр. 18 · ред. бр. 19 · ред. бр. 20: 100)	
22.	Исплатени бруто лични доходи за периодот за кој се составува пресметката	
23.	Износ во височина на една третина на повеќе исплатените бруто лични доходи за претходниот пресметковен период за секој месец по пресметката	
24.	Износ на средствата за исплата на бруто личните доходи (ред. бр. 21 – ред. бр. 22 + ред. бр. 23)	
25.	Износ на загарантираните лични доходи	
26.	Износ на примените средства без обврска за враќање за исплата на бруто личните доходи	
27.	Износ на чистите лични доходи	
28.	Износ на придонесот од личните доходи	
28.	Дел од бруто личните доходи за заедничка потрошувачка	

Во _____ 19__ година

(Потпис на раководителот на службата)

(Потпис на раководителот на организацијата)

ОБРАЗЕЦ ЛД3-2

(Назив и седиште на организацијата)

(Гранка на дејноста)

ПРЕСМЕТКА

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА ИСКАЖАНА НЕПОКРИЕНА ЗАГУБА ПО ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 19__ ГОДИНА ВО ПЕРИОДОТ ОД _____ 19__ ГОДИНА

Реден број	Елементи	Износ
1.	Непокриена загуба во завршната сметка	
2.	Загуба покриена во поспатка за санација	
3.	Загуба надоместена со санационен кредит	
4.	Бруто лични доходи за претходната година	
5.	Просечен број работници врз основа на часовите на работа во претходната година	
6.	Број на месеците на работење во претходната година	
7.	Просечен месечен бруто личен доход по работник за претходната година (ред. бр. 4: ред. бр. 5: ред. бр. 6)	
8.	80% од просечниот месечен бруто личен доход по работник за претходната година	
9.	Индекс на животните трошоци во тековната година	
10.	Коригиран просечен месечен бруто личен доход по работник (ред. бр. 8 · ред. бр. 9: 100)	
11.	Просечен број вработени работници врз основа на часовите на работа во периодот за кој се составува пресметката	
12.	Број на месеците на работење во периодот за кој се составува пресметката	
13.	Износ на средствата за бруто лични доходи (ред. бр. 10 · ред. бр. 11 · ред. бр. 12)	
14.	Исплатени бруто лични доходи за периодот за кој се составува пресметката	
15.	Износ во височина на една третина на повеќе исплатените бруто лични доходи за претходната година за секој месец за кој се составува пресметката	
16.	Износ на средствата за исплата на бруто личните доходи (ред. бр. 13 – ред. бр. 14 – ред. бр. 15)	
17.	Износ на средствата за исплата на бруто личните доходи според одобреното на санаторот	
18.	Износ на загарантираните лични доходи	
19.	Износ на примените средства без обврска за враќање за исплата на бруто личните доходи	
20.	Износ на чистите лични доходи	
21.	Износ на придонесот на личните доходи	
22.	Дел од бруто личните доходи за заедничка потрошувачка	

Во _____ 19__ година

(Потпис на раководителот на службата)

(Потпис на раководителот на организацијата)

637.

Врз основа на член 40 точ. 2, 5 и 6 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службени лист на СФРЈ“, бр. 72/86 и 42/87) директорот на Сојузниот завод за статистика издава

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ И ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА**

1. Единствениот коефициент, според индексот на цените на производителите на индустриски производи, за јуни 1987 во однос на декември 1986 година изнесува

0,433

2. Единствениот коефициент, според просечниот месечен индекс на цените на производителите на индустриски производи по гранките на дејност, за јуни 1987 во однос на декември 1986 година изнесува:

Шифра на гранката	Назив на гранката на дејност	Коефициент
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ – ВКУПНО		
0101	Електростопанство	0,062
0102	Производство на јаглен	-0,022
0103	Преработка на јаглен	0,053
0104	Производство на нафта и земен гас	0,053
0105	Производство на нафтени деривати	0,098
0106	Производство на руда на железо	0,114
0107	Црна металургија	0,052
0108	Производство на руда на обоени метали	0,053
0109	Производство на обоени метали	0,48
0110	Преработка на обоени метали	0,048
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	0,048
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	0,066
0113	Металопреработувачка дејност	0,051
0114	Машиноградба	0,072
0115	Производство на сообраќајни средства (без бродоградба)	0,085
0117	Производство на електрични машини и апарати	0,050
0118	Производство на базни хемиски производи	0,09
0119	Преработка на хемиски производи	0,75
0120	Производство на камен, чакал и песок	0,080
0121	Производство на градежен материјал	0,092
0122	Производство на режана граѓа и плочи	0,053
0123	Производство на финални производи од дрво	0,055
0124	Производство и преработка на хартија	0,062
0125	Производство на текстилни предива и ткаенини	0,068
0126	Производство на готови текстилни производи	0,064
0127	Производство на кожа и крзно	0,080
0128	Производство на кожни обувки и галантерија	0,033
0129	Преработка на каучук	0,073
0130	Производство на прехранбени производи	0,055
0131	Производство на пијалаци	0,43
0132	Производство на добиточна храна	0,47
0133	Производство и преработка на тутун	0,046
0134	Графичка дејност	0,108
0300	Искористување на шумите	0,059
		0,63

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 001-2962/1

6 јули 1987 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,

д-р Драгутин Групковиќ, с. р.

СОДРЖИНА

Страна

621. Одлука за критериумите и мерилата за користење на средствата на пресметаната амортизација за станбените згради и становите кои претставуваат средства со кои располага федерацијата за големи поправки на станбените згради односно становите во 1987 година — — 1113
622. Одлука за забрана на употреба на пченица за производство на добиточна храна и за исхрана на добиток — — — — — 1113
623. Одлука за задолжителна продажба на трици на производителите на пченица — — — — — 1113
624. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за давање согласност на цените на определени производи — — — — — 1113
625. Одлука за измена на Одлуката за обврска на претходно известување на Сојузниот завод за цени за промена на цените на определени производи и услуги — — — — — 1114
626. Одлука за дополнение на Одлуката за определување на производите за кои организациите на здружен труд се должни на Сојузниот завод за цени и на купувачите да им доставуваат известувања за цените — — — — — 1114
627. Одлука за начинот на вршење контрола и за преземање мерки спрема банките, Југословенската банка за меѓународна економска соработка и спрема другите финансиски организации — — — — — 1114
628. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1987 година — — — — — 1116
629. Одлука за задолжителната резерва на порастот на кредитите и другите пласмани на банките над определеното ниво во периодот од 1 април до 30 јуни 1987 година — — — — — 1117
630. Одлука за усогласување на обемот и динамиката на порастот на динарските пласмани на банките и на другите финансиски организации во периодот од 1 до 31 јули 1987 година — — — — — 1117
631. Одлука за задолжителната резерва на порастот на кредитите и другите пласмани на банките над определеното ниво во периодот од 1 до 31 јули 1987 година — — — — — 1119
632. Одлука за дополнение на Одлуката за условите и начинот на вршењето менувачки работи — — — — — 1120
633. Одлука за условите под кои наплатата и плаќањето во работењето со странство можат да се извршат во ефективни странски пари и за условите под кои наплатата во Југославија се врши во ефективни странски пари, странски чекови и кредитни писма — — — — — 1120
634. Одлука за дополнение на Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство — — — — — 1121
635. Одлука за дополнение на Упатството за доставување на известувања за цените до Сојузниот завод за цени заради следење — — — — — 1122
636. Правилник за начинот на составување на пресметка на средствата за исплата на личните доходи во основните организации на здружен труд што се неликвидни, имаат растројства во работењето и ќе искажат загуба во работењето — — — — — 1122
637. Наредба за утврдување на единствени коефициенти за ревалоризација на основни и други општествени средства — — — — — 1128